

## HTC CAVALIER



Комуникаторот има процесор SC 2442 од "Samsung", кој работи на 400 Mgh. Јачината на батеријата му е 1050 mA/h. Дијагоналата на сензорниот дисплеј е 2,4 инчи, а резолуцијата на која работи е 320 x 240 пиксели. Новитетот има 2 Мр камера, 128 MB вградена меморија, Wi-Fi (802.11b/g) и Bluetooth 2,0. HTC Cavalier набрзо ќе се пушти во продажба.

## NOKIA 6110 NAVIGATOR

На 3GSM World Congress во Барселона "Nokia" го претстави моделот 6110 (Navigator).



Судејќи според името, главна карактеристика треба да му е вградената GPS навигација. Тој е четиристандарден GSM/EDGE/UMTS 2100 телефон со HSDPA поддршка; 2,2 инчен QVGA дисплеј; 2 Мр камера; microSD слот и 40 MB вградена меморија. Nokia 6110 Navigator треба да се појави на пазарот во вториот

квартал од оваа година и ќе се продава по цена од 450 евра.



## SAMSUNG ULTRA SMART F700



Овој телефон има 3-инчен сензорен TFT дисплеј, со резолуција од 480 x 272 пиксела, 5 Мр камера, Bluetooth, EDGE/HSDPA, ги препознава форматите MPEG4/H.263/H.264/Real. Дури од септември ќе може да се најде на пазарот.



## NOKIA E90 - ТЕЛЕФОН СО ДВА ЕКРАНА



Овој телефон има два дисплеја - надворешен со резолуција од 240 x 320 и внатрешен со резолуција од 800 x 352 пиксела. Има и 3,2 Мр камера, WiFi и HSDPA, вградена GPS навигација Nokia Maps и FM радио. Овој комуникатор ќе излезе во вториот или во третиот квартал од оваа година, и ќе може да се купи за околу 750 евра.



## MOTOROLA SLVR L9

Motorola SLVR L9 има интегриран аудио-плеер, FM радиоприемник (поддржува RDS) и ја поддржува новата технологија CrystalTalk. Со помош на CrystalTalk без проблем може да се разговара при голема бучава. Апаратот поддржува Bluetooth стерео слушалки, со него може да се слуша музика и во авион, таму каде што телефонот треба да биде исклучен. Има 2 Мр камера, поддржува EDGE и GPRS, технологијата MegaSIM (дозволува да се снима на SIM-картичката неколку дена) и microSD картичка. SLVR L9 треба да се појави во втората четвртина од годинава, а сè уште не е позната цената по која ќе се продава.

